

Врз основа на член 17 став (9) од Законот за финансиските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр.158/10, 53/11, 112/14, 153/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО  
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКО ДРУШТВО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на претходна согласност на финансиско друштво.

Член 2

Барањето за добивање на претходна согласност на финансиско друштво се поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Барањето од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци:

- орган до кој се поднесува барањето,
- наслов на барањето,
- поле за именување на член на орган на управување,
- поле за промена во сопственичката структура,
- поле за промена на основната главнина,
- поле за проширување на обемот на финансиски активности,
- назив на правното лице подносител на барањето,
- седиште на правното лице подносител на барањето,
- краток опис поради кој се поднесува барањето,
- датум и место,
- потпис на подносителот на барањето и
- место за печат.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/16).

Бр. 13- 10369/1  
20.07.2016 година  
Скопје

м-р Кирил Миноси  
Министер за финансии

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

**БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКО  
ДРУШТВО**

- За именување на член на орган на управување
- За промена во сопственичката структура
- За промена на основната главнина
- За проширување на обемот на финансиски активности

Од \_\_\_\_\_

(назив на правното лице подносител на барањето)

\_\_\_\_\_

(седиште на правното лице подносител на барањето)

Краток опис поради кој се поднесува барањето: \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

Место \_\_\_\_\_

Подносител на барањето

\_\_\_\_\_

М.П (\*)

(\*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.